

Друштво за градежништво, трговија и услуги  
ВУЛИ ДИЗАЈН ДООЕЛ  
Бр. 0307-2/26  
2002-26  
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT  
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,  
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ  
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE E  
DEMOGRAFISE DHE ET E RINJVE - SHKUP  
Бр. / Nr. 02-1230/4  
19-02-2026 20 год. / viti

## ДОГОВОР

### Перење на моторни возила за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади

Склучен на ден \_\_\_\_\_. 2026 година, помеѓу:

#### ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади** со седиште на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст, „Договорен орган“ од една страна, и
2. **Друштво за градежништво, трговија и услуги ВУЛИ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје**, со седиште на Бул. Македонско-Косовска Бригада бр.1-1, Скопје, ЕМБС 7306148, ЕДБ 4080018576439, претставувано од управител Вулнет Тршани, во понатамошниот текст: „Носител на набавката“ од друга страна.

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на услуги- перење на возила за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади, како постапка за набавка од мала вредност со користење на електронски средства (ЕСЈН) и објавен оглас број 22847/2025, без спроведување на електронска аукција, во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката и тоа Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/21 и 14/25), Законот за облигациони односи и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој Договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-7691/1 од 21.11.2025 година и Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-1230/1 од 29.01.2026 година, како и врз основа на доставена понуда Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор е перење на возила за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади кое вклучува: надворешно и внатрешно перење на возила и хемиско чистење на возила.

Услугите се однесуваат на сите возила наведени во техничката спецификација:

Р.бр.	Сериски број	Марка	Модел	Год на производство
1	SK-6542-AL	Рено	Клио	2004
2	SK-5216-AJ	Цитроен	Берлинго	2015
3	SK-4384-AK	Цитроен	С 3	2015
4	SK-2275-AL	Цитроен	С 3	2015
5	SK-3483-AM	Опел	Зафира	2000
6	SK-4385-AK	Цитроен	С 3	2015
7	SK-3008-AM	Фолксваген	Пасат	2006
8	SK-1017-AL	Пежо	107	2014
9	SK-5499-AG	Пежо	107	2014
10	SK2156-BE	Skoda	Oktavija	2008

## ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

### Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

## ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 3

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 100.000,00 денари без ДДВ, односно 118.000,00 денари со вклучен ДДВ.

Договорот се склучува во износ до проценетата вредност на набавката.

Договорниот орган не презема обврска да ја реализира вредноста во целост. Услугите ќе се користат сукцесивно согласно реалните потреби.

Единечните цени се:

Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
Надворешно и внатрешно перење автомобил	Парче	1,00	296,61	296,61	53,39	350,00
Хемиско чистење на автомобил	Парче	1,00	847,46	847,46	152,54	1.000,00

Доколку се јави потреба од услуга која не е опфатена со техничката спецификација, истата може да биде извршена и платена исклучиво по официјалниот важечки ценовник на носителот на набавката за останати клиенти, за што се обезбедува соодветен доказ.

## **ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ**

### **Член 4**

Договорот се склучува за период од 12 месеци од денот на потпишувањето или до исцрпување на утврдената вредност на договорот, во зависност од тоа кој услов настапува прв. Носителот на набавката е должен услугите да ги извршува **веднаш по доставување на возилото** од страна на Договорниот орган, согласно претходно доставено известување по електронска пошта или телефон. Доколку услугата не биде извршена во договорениот рок, Договорниот орган може да му одобри дополнителен рок од еден работен ден.

## **ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА**

### **Член 5**

Носителот на набавката се обврзува услугите за перење на моторни возила да ги извршува навремено, континуирано и со соодветен квалитет, користејќи средства и опрема наменети за професионално надворешно и внатрешно перење, како и за хемиско чистење на моторни возила, без оштетување на возилата и нивните делови.

Услугите се извршуваат во сопствен деловен простор – автоперална, лоцирана на Бул. Македонско-косовска бригада бр. 1-1, Скопје, Општина Бутел, на оддалеченост од 4,9 км од седиштето на Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен услугите да ги извршува сукцесивно, согласно реалните потреби на Договорниот орган и по претходно доставено известување по електронска пошта или телефон. По завршување на услугата, овластено лице од Договорниот орган врши прием и контрола на лице место. Доколку се утврдат недостатоци или неправилности, Носителот на набавката е должен истите да ги отстрани без дополнителен надомест и во рок определен од Договорниот орган.

## **ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН**

### **Член 6**

Договорниот орган се обврзува, согласно своите реални потреби, навремено да доставува известувања за извршување на услугите, предавање на возилата, како и да изврши прием и контрола на реализираните услуги преку овластено лице.

Во случај на утврдени недостатоци, Договорниот орган е должен без одлагање да го известат Носителот на набавката и да определи разумен рок за нивно отстранување. Договорниот орган се обврзува да изврши плаќање на уредно извршените услуги согласно условите утврдени со овој договор и тендерската документација.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Тансел Османи или друго лице овластено од министерот;

## **НАЧИН И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ**

### **Член 7**

Договорниот орган плаќањето ќе го врши вирмански по достава на фактура во рок до 30 дена од денот на прием на фактурата во архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје.

Фактурата се изготвува согласно цените содржани во табелата со единечни цени, за услуги извршени согласно условите од тендерската документација дадени во техничките спецификации.

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на комплетна фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје.

Во фактурата задолжително се наведуваат податоци за возилата и бројот на извршени услуги по возило за соодветниот пресметковен период, а со истата се доставува и потврда за извршен квалитативен и квантитативен прием потпишана од овластените лица на двете договорни страни.

Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 10 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на договорот
- датум на изготвување на фактурата
- опис на услугата по позиции како што се опишани во техничката спецификација и табелата
- единечни договорени цени за секоја од позициите без вкalkулиран ДДВ
- вкупни цени по позиции без вкalkулиран ДДВ
- вкупна цена на фактурата
- пресметка на данокот за додадена вредност
- вкупна цена за исплата по фактурата (доколку имало евентуално намалување)
- валута на плаќање
- рок на плаќање и
- сметка и банка на давателот на фактурата.

## **ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 9**

Договорните страни се согласни дека во случај на задоцнување во извршувањето на услугите за перење на моторни возила, односно неисполнување или ненавремено исполнување на обврските преземени со овој договор, по вина на Носителот на набавката, истиот е должен да му плати на Договорниот орган договорна казна, согласно одредбите од овој член.

Во случај на задоцнување во извршувањето на поединечно доставено барање за переење на возило, Носителот на набавката е должен да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 1‰ (еден промил) од вредноста на конкретно извршената или нарачана услуга за секој ден задоцнување, но најмногу до 5% од вредноста на таа услуга.

Договорната казна по основ на задоцнување се применува само доколку задоцнувањето е резултат на вина на Носителот на набавката и не се пресметува во случаи кога задоцнувањето е предизвикано од околности на страна на Договорниот орган или поради настани на виша сила, согласно одредбите од овој договор.

Во случај на раскинување на договорот поради вина на Носителот на набавката, истиот е должен да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ до 5% од вкупната вредност на договорот.

Плаќањето на договорната казна не го ослободува Носителот на набавката од обврската за уредно и целосно извршување на договорот, ниту го ограничува правото на Договорниот орган да бара надомест на евентуално настаната штета, доколку истата е докажана.

Договорниот орган има право износот на договорната казна да го пребие со доспеаниот износ по фактурата, по претходно писмено известување до Носителот на набавката.

## **ВИША СИЛА**

### **Член 10**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските преземени со овој Договор доколку тоа се должи на „Виша сила“.

„Виша сила“ се смета за исклучителен настан или околност:

- а) кој е надвор од контрола на страните;
- б) против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред склучувањето на Договорот;
- в) кој, откако настанал, страната не можела разумно да го избегне или совлада; и
- г) кој не може во голема мера да се припише на друга страна.

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на следните исклучителни настани или околности:

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, екстремни временски услови утврдени според локалните записи и градежен дневник).

Ако една од договорните страни е спречена во исполнувањето на обврските поради Виша сила, таа е должна во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините и, доколку е можно, обезбедување соодветен доказ.

По отстранување на околностите кои ја предизвикале Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку извршувањето на сите работи е спречено во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради Виша сила за која е доставено известување, која било од страните може да даде писмено известување за раскинување на Договорот.

## **ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**

## **Член 11**

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

## **УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 12**

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

### **Член 13**

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

### **Член 14**

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

## **РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

### **Член 15**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓански Суд Скопје.

## **ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ**

### **Член 16**

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

#### Член 17

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

#### Член 18

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

**Договорен орган:**  
**Министерство за социјална  
политика, демографија и млади**

**Министер**  
**Fatmir Limani**



**Носител на набавката:**  
**Друштво за градежништво, трговија и  
услуги ВУЛИ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје**

**Управител**  
**Вулнет Тршани**



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник  
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор  
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар